

ОСНОВНИОТ СУД ВЕЛЕС како првостепен суд преку стечајниот судија Александар Шопов, постапувајќи по предлогот за отворање на стечајна постапка над имотот на должникот Друштво за промет и услуги МОБИС ОНЕ ДООЕЛ Велес, поднесен од должникот како предлагач, на ден 27.09.2022 година го донесе следното

## Р Е Ш Е Н И Е

СЕ ПОВЕДУВА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги МОБИС ОНЕ ДООЕЛ Велес со седиште на ул.Академик Пенчо Давчев бр.128 Велес, со жиро-сметки бр.210065131820185 во НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, бр.300000003048358 во Комерцијална Банка АД Скопје, бр.370011100148468 во Еуростандард Банка АД Скопје и бр.500000000733832 во Стопанска Банка АД Битола, со единствен матичен број на субјектот 6513182, со единствен даночен број 4080009505421.

Се закажува рочиште за испитување на условите за отворање на стечајна постапка на ден 31.10.2022 год. во 9,00 часот во судница 1 на Основниот суд Велес.

ЗА ПРИВРЕМЕН СТЕЧАЕН УПРАВНИК СЕ ИМЕНУВА лицето Весела Петрулева од Велес, ул.Благој Ѓорев бр.104-а/18, тел. 070-375-002.

СЕ ЗАДОЛЖУВА привремениот стечаен управник да изготви писмен извештај за економско-финансиската состојба на должникот и да испита дали се исполнети условите за отворање на стечајна постапка, односно дали должникот е неспособен за плаќање и дали има имот кој е доволен за спроведување на стечајната постапка и намиравање на трошоците на стечајната постапка и побарувањата на доверителите.

Против ова решение не е дозволена жалба.

## О б р а з л о ж е н и е

До овој суд од страна на должникот Друштво за промет и услуги МОБИС ОНЕ ДООЕЛ Велес поднесен е Предлог за отворање на стечајна постапка над должникот. При претходно испитување на предлогот во смисла на чл.53 ст.1 од Законот за стечај судот најде дека кон предлогот се доставени потребните докази за да може да се постапува по истиот.

По задолжение на судот предлагачот преку полномошник адвокат Валентин Зафиров од Велес по задолжение на судот на ден 26.09.2021 година достави доказ дека има извршено уплата на аванс за покривање на трошоците на претходната постапка во износ од 25.000,00 денари, а во смисла на чл.53 ст.2 од Законот за стечај

стечајна постапка, а според ст.2, со решението за поведување на претходна постапка, стечајниот судија ќе закаже рочиште за испитување на услови за отворање на стечајна постапка најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на решението за поведување на претходна постапка.

Согласно чл.58 ст.1 од истиот закон, стечајниот судија може по барање на предлагачот или по службена должност со решението за поведување на претходна постапка да ги определи сите потребни мерки со кои до донесувањето на одлука по предлогот за отворање на стечајна постапка би се спречило да настанат такви промени во финансискиот статус и имотната положба на должникот кои за доверителите би можеле да бидат неповолни, а според ст.2 т.1, стечајниот судија особено може, да именува привремен стечаен управник од листата на стечајни управници кои се стекнале со звање овластен стечаен управник.

Според чл.59 ст.2 од истиот закон, стечајниот судија може да побара привремениот стечаен управник како стручно лице да испита дали се исполнети условите за отворање на стечајната постапка, односно дали должникот е неспособен за плаќање.

Во конкретниот случај, предлогот за отворање на стечајна постапка е поднесен од овластен предлагач -должникот, истиот е уреден со тоа што се доставени сите потребни докази да може да се постапува по предлогот, поради што врз основа на цитираните законски одредби следуваše судот да одлучи како во изреката на решението.

Стечаен судија  
Александар Шопов

#### ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение не е дозволена жалба,  
а согласно чл.54 ст.2 и чл.58 ст.3 од Законот за стечај.

#### ДН:

- Привремен стечаен управник Весела Петрулева од Велес,
- должник – предлагач преку полномошник адвокат,
- оглас во Сл.Весник на РСМ,
- огласна табла и веб страна на судот,
- ЦРРСМ РРК Велес,
- ОЈО Велес,
- АКН Велес,
- МВР-СВР Велес,
- МФ УЈП РД Прилеп,
- НДБ Титовско Брско АД Скопје